

Август 2010

Дирекција за заштита и спасување





Пружање прва медицинска помош и постапки при различни типови на повреди

1.

2.

3

- , , , ;
- ? (,)

3.

- „ è “
- „ “

4.


5.





ADAM.

- :
1. , а .
 2. .
 3. ,
 4. .



()



ADAM.





(NaHCO_3),

(, .),

(CO_2).

:

•

•

a

10

i

e

•

•

•

).

(





()

:

-
-
-
-

ја



#ADAM

(, ,),



#ADAM



-
-
-

()



ALZAM.



ALZAM.



()

:

(

-
-

(Esmarch),

5

()



(),





ADAM

?


()

()



-
-
-
-





()
().
,
, (“
” “
” “



ADAM





ADAM



ADAM



()'



ADAM

).

(

•

•

•

•

• ()

•

• ()



(, , .)

•

•

•



() .



ADAM



-
-
- ()
-
-
-
- ()
-
- (20)
-

() :

-
-
- 45
-
-

(),



j

() :

-
- /
-
- / (duodenum)
-
-
-
-
-
-

() :

- е
-
-
-
-



1,5

()

)

(



-
-
-
-

-
-
-



()





ADAM.

(
(Heimlichov)

(, ABC -).

Heimlichov



ADAM.



Heimlichov



ADAM.

Heimlichov



ADAM.

Heimlichov

1-8



ADAM.





ADAM



ADAM



ADAM



ADAM

()


()

)

(



•




•



•



•





АДАМ



АДАМ



АДАМ

),

(

(),



АДАМ



АДАМ

()

()

3-5

1.

().


2 (ABC - ...).

2. ABC -

„ABC“

- - airway () -
- B-breathing () -
- C-circulation () -

- airway ()



ADAM



ADAM

B-breathing ()

().

(C). ()



ADAM

C-circulation ()

Масажа на срце

().

4-5

()



():

22%

- ():
- ()
-
-
-

-
-
-



()

50-10

():

5 cm

5

0,4-0,8 °C

1° ,

(, „ “).

37,8 °C.

37,2 °C,

37,5 °C,

- , (,).
- 39 °C,

- 40 °C, ().
- 39 °C.

- , (). 30-60 ,





ALDAM

-
- Aspirin Andol 300 mg.
- () Nitroglicerin (Angised) Tinidil
-
- ()





1. Прва медицинска помош е прва помош која се дава на пострадалиот
лице пред пристигнувањето на стручна медицинска помош. Нејна
цел е да се спаси животот на пострадалиот, да се олакша
болката и да се спречи погорно влошување на неговото
состојанство.

2. Прва медицинска помош се дава на пострадалиот пред
пристигнувањето на стручна медицинска помош. Нејна цел е да
се спаси животот на пострадалиот, да се олакша болката и да
се спречи погорно влошување на неговото состојанство.
3. Прва медицинска помош се дава на пострадалиот пред
пристигнувањето на стручна медицинска помош. Нејна цел е да
се спаси животот на пострадалиот, да се олакша болката и да
се спречи погорно влошување на неговото состојанство.
4. Прва медицинска помош се дава на пострадалиот пред
пристигнувањето на стручна медицинска помош. Нејна цел е да
се спаси животот на пострадалиот, да се олакша болката и да
се спречи погорно влошување на неговото состојанство.
5. Прва медицинска помош се дава на пострадалиот пред
пристигнувањето на стручна медицинска помош. Нејна цел е да
се спаси животот на пострадалиот, да се олакша болката и да
се спречи погорно влошување на неговото состојанство.
6. Прва медицинска помош се дава на пострадалиот пред
пристигнувањето на стручна медицинска помош. Нејна цел е да
се спаси животот на пострадалиот, да се олакша болката и да
се спречи погорно влошување на неговото состојанство.
7. Прва медицинска помош се дава на пострадалиот пред
пристигнувањето на стручна медицинска помош. Нејна цел е да
се спаси животот на пострадалиот, да се олакша болката и да
се спречи погорно влошување на неговото состојанство.
8. Прва медицинска помош се дава на пострадалиот пред
пристигнувањето на стручна медицинска помош. Нејна цел е да
се спаси животот на пострадалиот, да се олакша болката и да
се спречи погорно влошување на неговото состојанство.
9. Прва медицинска помош се дава на пострадалиот пред
пристигнувањето на стручна медицинска помош. Нејна цел е да
се спаси животот на пострадалиот, да се олакша болката и да
се спречи погорно влошување на неговото состојанство.
10. Прва медицинска помош се дава на пострадалиот пред
пристигнувањето на стручна медицинска помош. Нејна цел е да
се спаси животот на пострадалиот, да се олакша болката и да
се спречи погорно влошување на неговото состојанство.

(податоците се користени од интернет достапен материјал на итната медицинска служба на Р. Хрватска)

2010

